

МАКЕДОНЦИТЕ НА БАЛКАНОТ

"Сакаме образование на мајчин јазик, сакаме нашиот македонски јазик да биде службен во општинската администрација. Сакаме да изградиме сопствени културни установи заради заштита и афирмација на нашиот автономен македонски јазик, културен идентитет и мултиетничко Косово", истакна Исмаил Бојда, претседател на Сојузот на Македонците со исламска вероисповед.

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Гурѓовден повторно ги собра Гораните. Но, не само оние кои живеат во делот на Косово, туку и оние за кои по поделбите историјата сакаше да останат во Македонија и во Србија. На годинашниот празник допатуваа и Гораните, кои живеат во европските земји и во светот, но и косовските Горани, кои токму во овој период од годината се враќаат од печалба за празникот да го минат со најблиските. Оваа година гурѓовденската прослава беше збогатена и со присуство на претставници од дипломатски кор од Република Македонија, како и претставник од Кабинетот на претседателот на РМ. Домаќините и гостите присуствуваа на отворањето на Канцеларијата на Македонската горанска заедница во Брод на Косово, која е регистрирана со решение на Министерството за јавни служби на Косово на 25 октомври 2007 година.

Во поздравниот говор претседателот на оваа Заедница, Камил Елези, истакна:

"Иако историјата ги подели Гораните меѓу Македонија, Косово и Албанија, тие останаа духовно обединети во обичаите, јазикот, традициите, културата, верата и историјата".

ИНТЕГРАЦИЈА ВО МУЛТИЕТНИЧКО ОПШТЕСТВО

Како основни цели на Заедницата, Елези ги наведе заштитата и афирмацијата на македонскиот етнички јазичен, културен, верски и историски идентитет, континуитетот и наследство-то на Гораните, развојот на демократијата, заштитата на граѓанските и на чо-

ОТВОРЕНА КАНЦЕЛАРИЈА НА ГОРАНСКА ЗАЕДНИЦА ВО БРОД



ЕДНАКВИ МЕЃ РАМНОПРАВН РАМНОПРАВ

вековите права и слободи, евроатлантската интеграција и зајакнувањето на евроатлантските стандарди на Косово, како и афирмација-

нија-Македонија-Косово, како и економски развој на Гора и Средечка Жупа.

Исто така, и формирање на национален парк "Гора", промоција на културната автономија на Гора, двојно македонско и косовско државјанство, влез во Македонија со лични карти, претворање на граничниот премин Стрезимир-Рестелица во меѓудржавен, со 24-часовен режим, изградба на патот од Брод до Луково Поле...

"Драгоцената ни е - вели Елези - помошта од Македонија. Очекуваме помош и од Косово, како и грижа на меѓународната заедница за овој дел од регионот. Цврсто сме заинтересирани за интеграција во мултиетничко Косово, преку афирмација на јазикот и на културата на Македонската горанска заедница и на нашите тради-

ции и обичаи. Канцеларијата на оваа Заедница во с. Брод им е на располагање на сите Горани, на сите Македонци на Косово за сите прашања и проблеми, како и барање решенија од македонските и од косовските власти за нашите интереси. Во Заедницата може



та на целите и на задачите на Обединетите нации, ОБСЕ и на Советот на Европа. Преку Македонската горанска заедница Гораните на Косово ќе бараат формирање на еврорегион Гора на тромеѓето меѓу Алба-

МАКЕДОНСКА Д НА КОСОВО



ГОРАНСКА ЗАЕДНИЦА
АНИ, НА СИТЕ МАКЕДОНЦИ НА КОСОВО

У ЕДНАКВИТЕ, И МЕЃУ НИТЕ

да членува секое лице независно од расата, полот, националното и етничкото потекло, верското уверување и партиската припадност, секој кој ги прифаќа нејзините цели и задачи. Наскоро Заедницата ќе формира свои ограноци, друштва во сите села на Гора и секаде каде нè има на Косово".

ЛОЈАЛНИ ГРАЃАНИ

Претседателот на Сојузот на Македонците со исламска вероисповед, Исмаил Бојда, кој потекнува од село Брод и во чија куќа сега се наоѓа Канцеларијата на Македонската горанска заедница, истакна дека во 2002 година, преку лични изјави на Гораните дека се Македонци по потекло, македонската Влада им издала македонски државјанства на 13.000 Горани. Македонско државјанство добиле и сите Горани во РМ, кои речиси 50 години во рамките на поранешна СФРЈ немале регулирано свој државнички статус. Бла-

годарни им се на македонските власти за разбирањето и за грижата за овој нераскинлив и неotuѓив дел од македонскиот народ.

"Отсекогаш - дополнува тој - сме биле лојални државјани во сите земји каде што живееме. Сме се потврдиле како вредни работници и домаќини. Ќе станеме лојални и на Косово. Нè има и на Косово, и во Србија, Македонија, Албанија, Хрватска, Словенија, Италија, Турција, нè има и во Америка, Австралија, Европа. Гора е наше светилиште. Гора е наша историја, Гора е наша иднина. Иако нас Гораните историјата нè подели меѓу Македонија,



Косово и Албанија, сепак сме обединети во духот на љубовта за Гора во нашата култура и во нашата културна автономија. Горди сме на нашите оби-

чаи, јазикот, традициите, културата, верата, историјата. На Косово сакаме да обезбедиме заштита и афирмација на нашиот македонски етнички јазичен културен идентитет, да бидеме еднакви меѓу еднаквите и рамноправни меѓу рамноправните. Сакаме образование на мајчин јазик, сакаме нашиот македонски јазик да биде службен во општинската администрација. Сакаме информирање на мајчин јазик. Имаме јасни цели и задачи, кои само единствени и обединети ќе ги оствариме. Сакаме да изградиме сопствени културни установи заради заштита и афирмација на нашиот автономен македонски јазик, културен идентитет и мултиетничко Косово. Благодарни сме им на македонските и на косовските власти за отворање на преминот Стрезимир-Рестелица, меѓутоа сакаме тој да биде отворен, прооден за сите граѓани во секое време, со асфалтирање на целиот пат на македонска и на косовска страна. Бараме да се изгради и патот Брод-Луково Поле, со што ќе ја реализираме дамнешната желба на бродјани за поврзување на овој дел од областа Гора со Македонија. И од македонската и од косовската Влада очекуваме помош во работата на Канцеларијата на македонската заедница во Брод и на Косово. За сите наши барања ќе ја анимираме и меѓународната заедница".

Сашко Тодоровски, директор на Директоријатот за дијаспора на МНР, ја прочита пораката на шефот на македонската дипломатија, Антонио Милошоски, по повод отворањето на Канцеларијата на Македонската горанска заедница на Косово.

"На овој чин гледаме како на врв на вашите напори за етаблирано и институционално дејствување во вашата социјална средина, но веруваме и почеток на плодни активности. Со задоволство констатираме дека вашата истрајност во реализирањето на активностите за негување, развивање, афирмација на националниот, културниот и јазичниот идентитет, кој е значаен симбол за опстојување на македонскиот идентитет на Балканскиот Полуостров, наидоа на коректен и сосема демократски одговор како од УНМИК, така и од косовските власти во светло на регистрацијата и прифаќањето на вашата организација. Цврсто сум убеден дека декларациите определби на Македонската горанска заедница ќе создадат услови за афирмирање на општо прифатените демократски вредности, популаризација на соживотот и не само за толеранција и прифаќање на разликите меѓу луѓето, туку и за изградба на уште поквалитетни односи базирани на таа различност".

Манифестацијата продолжи со настапот на ансамблот "Танец", кој се претстави со "Тешкото", а свој настап имаа и Македонците од делот на Гора, кој ѝ припаѓа на Република Албанија.